

Винарска Визба
ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА СО

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА

Скопје, Февруари 2022 година

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2021 година	4
- Извештај за финансиската состојба на 31.12.2021 година	5
- Извештај за промените на главнината	6
- Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2021 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-29



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД

Демир Капија

Скопје, 17.02.2022г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените поединечни финансиски извештаи ВВ ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба на 31 Декември 2021 година и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за паричните текови и Извештајот за промените на главнината, за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените

сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на ВВ ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија на ден 31 Декември 2021, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2021 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВВ ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија за годината која завршува на 31 Декември 2021 година.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 Декември 2020 година се ревидирани од предходниот ревизор кој изразил позитивно мислење за истите, на 17 Јуни 2021 година.

Скопје, 17 Февруари 2022 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска



УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,



Данче Зографска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2021 година

во 000 МКД

	Белешки	2021	2020
Приходи од продажба на вино	5	18,336	7,465
Набавна вредност на продадени производи и стс	6,7	(15,743)	(9,571)
Приходи од продажба во ресторан и во хотел	5	23,185	10,404
Трошоци на продажба ресторан и хотел	6,7	(18,322)	(11,492)
Бруто профит		7,456	(3,194)
Останати деловни приходи	5	2,613	4,634
Административни трошоци	6,7	(2,906)	(5,136)
Останати трошоци	6,7	(5,801)	(5,605)
Оперативна добивка (загуба)		1,362	(9,301)
Приходи од финансирање	8	360	415
Расходи од финансирање	9	(1,720)	(1,388)
Вкупна добивка пред оданочување		2	(10,274)
Данок од добивка	10	-	-
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		2	(10,274)
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		2	(10,274)
Заработувачка по акција		-	-

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2021 година

во 000 МКД

	Белешки	2021	2020
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	12;13	119,481	122,331
Финансиски вложувања	14	2,643	2,643
<i>Вкупно нетековни средства</i>		122,124	124,974
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	15	30,505	35,822
Побарувања од купувачи	16	11,687	11,342
Останати краткор.побарувања	17	644	1,370
Финансиски вложувања	18	10,352	11,838
Пари и парични еквивал.	19	3,972	3,809
АВР		22	22
<i>Вкупно тековни средства</i>		57,182	64,203
ВКУПНО СРЕДСТВА		179,306	189,177
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акционерска главнина)	20	166,050	166,050
Ревалоризациони резерви		-	-
Законски резерви		-	-
Акумулирана добивка/загуба		(46,967)	(36,693)
Нето добивка од теков.година		2	(10,274)
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		119,085	119,083
В ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>	21	47,507	39,431
Краткорочен дел од долгорочни обврски	21	1,377	1,324
Краткорочни финансиски обврски	22	-	8,886
Краткорочни обврски кон добав.	23	4,948	11,852
Останати краткорочни обврски	24	1,945	3,475
Обврски за даноци,придонеси и др.	24	258	-
ПВР		4,186	5,126
<i>Краткорочни обврски</i>		12,714	30,663
<i>Вкупно обврски</i>		60,221	70,094
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		179,306	189,177

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи




ВВ ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акционерски Капитал	Резерви	Акумулирана загуба	Загуба за деловна год.	Вкупно
Состојба 01.01.2020 год.	166,050	-	(36,693)	-	129,357
Распред.на добивка	-	-	-	-	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2020 год.	-	-	-	(10,274)	(10,274)
Состојба 31.12.2020 год.	166,050	-	(36,693)	(10,274)	119,083
Состојба 01.01.2021 год.	166,050	-	(36,693)	(10,274)	119,083
Распред.на добивка	-	-	(10,274)	10,274	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2021 год.	-	-	-	2	2
Состојба 31.12.2021 год.	166,050	-	(46,967)	2	119,085

Овластено лице



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи


ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2021	2020
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	2	(10,274)
<i>Прилагодување за</i>		
Амортизација на нетековни средства	5,214	5,431
Отписи	-	-
Позит.курс.разлики, платени камати	-	-
Платен данок на добивка	-	-
Паричен тек од деловни активности		
Зголемување на побарувања по сите основи	381	2,701
Зголемување за залихи по ефект од промена на	5,317	(5,814)
Зголемување на обврски спрема добавувачи	(6,904)	5,790
Зголемување на останати обврски	(2,470)	2,521
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	258	(1,359)
	1,796	9,270
Нето прилив од деловни активности	<u>1,798</u>	<u>(1,004)</u>
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка (отуѓување) на НПО	(2,364)	(986)
Зголемување на долг.вложувања	-	-
Зголемување на краткорочни вложувања	1,486	80
Нето промени од инвестициони активности	<u>(878)</u>	<u>(906)</u>
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	781	3,356
Приливи на краткорочни кредити	(1,538)	298
Зголемување на капиталот	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
Нето промени од финансиски активности	<u>(757)</u>	<u>3,654</u>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	163	1,744
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	3,809	2,065
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	3,972	3,809

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ВВ ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија е друштво со ограничена одговорност, во сопственост на едно домашно физичко лице. Основано е со Акт за основање на АД на 29.03.2006 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 6100937. Седиштето на Друштвото е во Демир Капија, на БУЛЕВАР НА ВИНОТО бр1.

Основна дејност на ВВ ПОПОВА КУЛА АД е производство на вино од грозје.

Друштвото на крајот на 2021 година има 22 вработени лица.

Друштвото е сопственик на 100% удел во СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија, исто така има 100% удел во ПОПОВА КУЛА СП ЗОО Полска и 100% удел во ново основаната ПКТ ДООЕЛ Демир Капија.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските извештаи на ВВ ПОПОВА КУЛА АД се усвоени и одобрени од менаџментот на 17.02.2022 година.

ПАНДЕМИЈАТА ОД COVID-19 И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ

2021 година, како и 2020 година ќе биде запаметена по застрашувачката пандемија COVID-19, која започна на почетокот 2020 година и брзо завладеа со целиот свет. Почетокот на пандемијата, со цел за нејзино запирање, го одбележа забавување на стопанската активност, дури и тотално згаснување на некои стопанските дејности, во производниот и услужниот сектор меѓу како и туризмот, затварање траеше различно, од три до шест месеци, по што следеше постепено олабавување на мерките со примена на утврдени протоколи, со намалување на искоритеноста на капацитетите, односно со намалување на бројот на присутни посетители или корисници. За намалување на последиците од пандемијата Владата презема повеќе монетарни и фискални мерки, за помош на најзагрозените категории дејности.

Успорувањето на економските текови, преку намалување на потрошувачката, доведе до намалување на реалниот БДП за 4,6% во 2020 година, а инфлацијата во истиот период достига 2,2%, со тенденција за забрзано зголемување,.

Во 2021 година почна постепено заживување на економијата, со олабавување на анти-ковид мерките, што доведе и до пораст на БДП во третиот квартал на годината за 3%. Економското опкружување, позитивно влијаеше и на резултатите на Друштвото со зголемена реализација и профитна маржа во однос на 2020 година.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за

финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на менаџментот во предходните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2021 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Македонија.

2. 2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во функционалната, национална валута на Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2021 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски известиа, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2021 години во денари

Валута	31.12.2021	31.12.2020
1 ЕВРО	61,6270	61, 6940
1 УСА Долар	54,3720	50,2353

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување

на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2021 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка..

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за

време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Згради	40-10 години	2,5%-10%
- Деловен инвентар	20-10 години	5%-10%
- Транспортни средства	10-5 години	10%-20%
- Компјутери	4 години	25%
- Опрема и Мебел	10-5 години	10%-20%

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2. 9. 3. Биолошки средства

Биолошките средства првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до периодот на нивното генерирање на економски користи, односно фазата на берба.

Последователните мерења по отпочнување на фазата на берба, на крајот на секој датум период на известување, се евидентира по неговата објективна вредност

намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба, освен во случаи каде што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

При невозможност веродостојно да се измери објективната вредност, биолошките средства се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување. Амортизација на биолошките средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се пресметува праволиниски, по пропишани стапки, кои се определени на тој начин што набавната вредност на биолошките средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба-производство на биолошките средства. Стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Лозови садници	40 години	2,5%

2.9.4. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата, биолошките средства и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици сто генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2. 10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средство за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на производството во тек се признаваат во Извештајот за финансиската состојба најмногу по цена на чинење, до степенот на завршеност.

(2) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Залихите на готови производи се признаваат во Извештајот за финансиската состојба најмногу по цена на чинење, или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(4) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(5) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

(6) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

Друштвото нема финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби кои се наменети за тргување, ниту финансиски средства расположиви за продажба.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат

финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Друштвото ги класифицира останати финансиските обврски инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во три сегменти, и деловните приходи ги остварува од продажба на сопственото производство на вино. Известувањето го врши поединечно, во секој од оперативните сегменти.

2.16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на друштвото за 2020 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2021 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во најголем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно ИФРС 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените кредити, доколку се врзани со SKIBOR; или EURIBOR. Друштвото на земените кредити-позајмици плаќа договорни, фиксни камати.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од умерен број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите. На 31.12.2021 година Друштвото имало вкупно 26.677 илјади МКД финансиски средства и вкупно 60.211 илјади МКД финансиски обврски.

3) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање. На 31.12.2021 година Друштвото имало вкупно 26.677 илјади МКД финансиски средства, сите краткорочни и вкупно 60.221 илјади МКД финансиски обврски, од кои 47.507 илјади МКД долгорочни обврски и 12.714 илјади МКД краткорочни обврски.

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) Капитален ризик

Друштвото се обидува да ја оствари целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, за одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во изминатиот период, Друштвото немало можности да издвои за резерви.

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Приходи од продажба во земјата - вино	15,217	3,604
Приходи од продажба ресторан и хотел	13,402	7,772
Приходи од услуги ресторан и хотел	9,783	2,632
Приходи од продажба во странство	2,686	3,861
Останати приходи од продажба	883	926
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>41,971</u>	<u>18,795</u>
Приходи од вишоци	333	42
Приходи од субвенции и грантови	1,759	3,524
Приходи од продажба на материјали	-	83
Други приходи	71	59
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	<u>2,163</u>	<u>3,708</u>
<i>Вкупни приходи од работење</i>	<u>44,134</u>	<u>22,503</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Набавна вредност на продадени стоки	1,801	2,005
Потрошени сировини и материјали	9,878	11,679
Потрошена енергија	2,183	1,375
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	362	104
Одржување	-	-
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>12,423</u>	<u>13,158</u>
Транспортни, телеком и други услуги	543	583
Услуги за промоција и реклами	1,371	1,020
Наеми	78	77
Комуналнини услуги	735	505
Инвестиционо одржување	694	618
Останати услуги	-	-
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	<u>3,421</u>	<u>2,803</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Трошоци за вработени -бруто плати	7,549	7,751
Други трошоци за вработени	638	624
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	<u>8,187</u>	<u>8,375</u>
<i>Амортизација</i>	<u>5,214</u>	<u>5,431</u>
Репрезентација	362	391
Осигурување	26	71
Банкарски провизии	367	236
Даноци, такси и царини	401	145
Професионални и други услуги	1,359	3,108
Останати трошоци од работење	2,908	-
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>5,423</u>	<u>3,951</u>
Кусоци, кало,растур	-	13
Дополнително одобрени работи	114	405
Вредносно усогласување на нетековни средства	788	2,023
Вредносно усогласување на тековни средства	-	-
Останати трошоци	193	114
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>37,564</u>	<u>38,278</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Нето плати	5,112	5,132
Придонеси на плати	2,114	2,342
Даноци на плати	323	278
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>7,549</u>	<u>7,752</u>
Останати трошоци на вработени	638	624
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>8,187</u>	<u>8,376</u>

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Приходи од камати	275	329
Позитивни курсни разлики	85	86
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупни приходи од финансирање	360	415

9. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Камати по кредити	1,686	1,238
Негативни курсни разлики	34	150
Вкупни расходи од финансирање	1,720	1,388

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Добивка пред оданочување	2	(10,274)
Непризнаени расходи од задршки	-	-
Непризнаени расходи за репрезентација	-	-
Останати непризнаени расходи	1	-
Основа за данок на добивка од 10%	3	(10,274)
Намалување на даночни основа	-	-
Основа за данок на добивка 10%, по намалување	3	(10,274)
Пресметан данок на добивка	0.3	-
Даночни ослободувања	-	-
Вкупно данок на добивка	0.3	-

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА/ЗАГУБА

На Акционерското собрание одржано на 11.08.2021 година донесена е Одлука според која загубата остварена во 2020 година се покрива од акумулирана добивка.

12. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Земја	Згради	Постројки и Опрема	Инвес. во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2020	4,517	118,982	65,723	3,037	192,259
Набавки во тек на год.	64	627	295	-	986
Пренос од инвест.во тек	-	-	(629)	-	(629)
Состојба 31.12.2020	4,581	119,609	65,389	3,037	192,616
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2020	-	28,922	37,872	-	66,794
Амортизација	-	2,996	2,380	-	5,376
Расходи	-	-	(629)	-	(629)
Состојба 31.12.2020	-	31,918	39,623	-	71,541
Нето вредност на 31.12.2020	4,581	87,691	25,766	3,037	121,075
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2021	4,581	119,609	65,389	3,037	192,616
Набавки во тек на год.	-	226	280	1,857	2,363
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	(1,857)	(1,857)
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	4,581	119,835	65,669	3,037	193,122
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2021	-	31,918	39,623	-	71,541
Амортизација	-	3,000	2,157	-	5,157
Расходи	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	-	34,918	41,780	-	76,698
Нето вредност на 31.12.2021	4,581	84,917	23,889	3,037	116,424

13. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Насади-лозје	Насади-останати	Инвест. во тек	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба 01.01.2020	2,235	-	-	2,235
Набавки во тек на год.	-	-	-	-
Состојба 31.12.2020	2,235	-	-	2,235
Исправка на вредност				
Состојба 01.01.2020	923	-	-	923
Амортизација	56	-	-	56
Состојба 31.12.2020	979	-	-	979
Нето вредност на 31.12.2020	1,256	-	-	1,256
Набавна вредност				
Состојба 01.01.2021	2,235	-	-	2,235
Набавки во тек на год.	-	-	-	-
Пренос од инвест. во тек	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	2,235	-	-	2,235
Исправка на вредност				
Состојба 01.01.2021	979	-	-	979
Амортизација	56	-	-	56
Состојба 31.12.2021	1,035	-	-	1,035
Нето вредност на 31.12.2021	1,200	-	-	1,200

14. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

во 000 МКД

	31.12.2021	31.12.2020
Вложување во подружници	* 2,643	2,643
Откупени сопствени акции	-	-
Други вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	2,643	2,643

*Вложувањата се однесуваат на удели во следните друштва:

1. СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија, со удел од 100% во сопственост на Друштвото. Уделот е евидентиран по набавна вредност од 12.000,00мкд, а со номинална вредност од 310.000,00 мкд
2. ПОПОВА КУЛА СО ЗОО, Полска, со удел во износ од 2.631.150,00 мкд
3. На 22.11.2021 година ПОПОВА КУЛА АД основа ново друштво, ПКТ ДООЕЛ со седиште во Демир Капија, со удел од 308.500,00 мкд, 100% во сопственост на Друштвото. Уделот е уплатен по 31.12.2021 година, поради тоа не е евидентиран како вложување во подружница во овие финансиски извештаи.

15. ЗАЛИХИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Материјали и сировини	387	1,405
Резервни делови	10,020	8,393
Готови производи	73,435	62,142
Вкупно залихи	83,842	71,940

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Побарувања од купувачи во земјава	11,096	10,488
Побарувања од купувачи во странство	4,538	4,070
Побарувања од купувачи спорни	(3,947)	(3,216)
Вкупно побарувања од купувачи	11,687	11,342

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊА

До 30 дена	2,095
Помеѓу 31-90 дена	82
Помеѓу 91-180 дена	184
Помеѓу 181-360 дена	96
Над 360 дена	9,230
	11,687

17. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Побарувања за дадени аванси	220	241
Побарувања за даноци и придонеси	333	963
Останати побарувања	91	166
Однапред платени трошоци	22	22
Вкупно други побарувања	666	1,370
 <i>Останати побарувања - финансиски</i>	 333	 429
<i>Останати побарувања - нефинансиски</i>	333	963

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Краткорочни позајмици, кредити	10,232	11,838
Побарувања по дадени заеми	120	-
Вкупно краткорочни финансиски вложувања	10,352	11,838

Кредитокорисник	Износ	Валута	Камата
СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија	8,811,500	МКД	СКИБОР+1%
СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија	1,420,721	МКД	-

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Пари на денарски сметки и во благајна	764	281
Пари на девизни сметки и во благајна	2,995	3,455
Парични депозити по видување	213	73
Вкупно парични средства	3,972	3,809

20 .ЗАПИШАН КАПИТАЛ

во МКД

Акционерска книга	Број на акции	по акција	Промени	Број на акции
	01.01.2021		2021	31.12.2021
ISIN - МКРОРК101014	2,700,000	61.50	-	2,700,000
Вкупно	2,700,000		-	2,700,000

ИНТЕКО ДОО Скопје е мнозински сопственик на Друштвото со 50.56% од вкупно издадените акции.

21. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во 000 МКД

	31.12.2021	31.12.2020
Долгорочни обврски кон банки	10,523	9,131
Долгорочни обврски кон поврзани субјекти	38,361	31,624
Останати долгорочни обврски	-	-
Вкупни долгорочни финансиски обврски	48,884	40,755

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје	МКД	9,131,297	28.07.2027	Блг.Зап+1.2% до 4%
РАЗВОЈНА БАНКА	МКД	1,392,000	25.04.2025	0.00%
Домашни физички лица-поврзани	ЕВРА	421,845	2026	4.00%
Домашни физички лица,поврзани-камата	ЕВРА	200,630	2023	-

Краткорочен дел од долгорочни кредити

Кредитни обврски до 12 месеци	1,377	1,324
Лизинг обврски до 12 месеци	-	-
Вкупно	1,377	1,324

Кредитот од Шпаркасе Банка АД е обезбеден со хипотека на недвижен имот во сопственост на Друштвото.

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Кратк.обврски кон банки	-	3,702
Кратк.обврски кон поврзани субјекти	-	-
Останати кратк.обврски-позајмици	-	5,184
Вкупни краткорочни финансиски обврски	-	8,886

23. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Добавувачи во земјата	4,303	11,852
Добавувачи во странство	645	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	4,948	11,852

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ОБВРСКИ

Недоспеани	718
До 30 дена	995
Помеѓу 31-90 дена	1,016
Помеѓу 91-180 дена	422
Помеѓу 181-360 дена	802
Над 360 дена	994
	4,947

24. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2021	во 000 МКД 31.12.2020
Примени аванси	1,066	2,837
Обврски за нето плати	509	430
Обврски за придонеси на плати	245	196
Тековни даночни обврски	258	-
Останати обврски кон вработени	3	4
Останати обврски	122	8
Однапред платени трошоци	4,186	5,126
Вкупни др.краткорочни обврски	6,389	8,601

25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31.12.2020	во 000 МКД 31.12.2019
ПОБАРУВАЊА		
*ПОПОВА КУЛА СП ЗОО Полска	859	-
**ИНТЕКО ДОО Скопје	-	-
***СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија	6,210	4,840
СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија камата	1,421	1,146
СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија-позајмици	8,812	10,692
Вкупни обврски кон поврзани субјекти	17,302	-
ОБВРСКИ		
*ПОПОВА КУЛА СП ЗОО Полска	42	-
**ИНТЕКО ДОО Скопје	237	182
***СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија	-	-
Акционер во Друштвото-камати и позајмици	31,013	30,253
Акционер во Друштвото-камати и позајмици	4,074	-
	-	-
Вкупни обврски кон поврзани субјекти	35,366	-

	Приходи	Расходи
Деловни приходи/расходи во 2021 година		
*ПОПОВА КУЛА СП ЗОО Полска	858	617
***СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија	1,422	1,863
Финансиски приходи/расходи во 2021 година		
***СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија		
Мнозински акционер во Друштвото	13,854	793
Акционер во Друштвото	4,263	195

* ПОПОВА КУЛА СО ЗОО, Полска, е во сопственост на Друштвото, со удел од 67.52% .

**ИНТЕКО ДОО Скопје е мнозински сопственик на Друштвото со 50.56% од вкупните акции.

*** СТАНУШИНА ДООЕЛ Демир Капија е во сопственост на Друштвото, со удел од 100% .

26. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото има утужени побарувања во вкупен износ од 1.465.343,00 мкд и како тужена страна се јавува во судски спорови во вкупен износ од 271.600,00 мкд.

27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2021 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2021 година.